

Неделна тема	Плодови на есента
Содржина на денот	Вкусот на свежите плодови
Возраст	2-3 години
Воспитувач	Благица Чаневска
Дневни активности	
Здрави и безбедни навики	Разговор за редовно миење на рацете и играчките. Одржување на физичко растојание со другарчињата во градинка. Да одржуваме лична хигиена ако сакаме да го заштитиме нашето здравје.
Активности	<p>Излезете со детето надвор на една прошетка. Ако не сте во можност да излезете, во Вашиот дом имитирајте малку берење на овошје. Со рацете нагоре правете движења (берете овошје), и со рацете надолу собирајте зеленчук, движејќи се полека на прсти.</p> <p>Откако ќе се раздвижите, седнете си во Вашиот дом со детето и разговарајте за јаболкото, крушата и морковот. Донесете една чинија со претходно измиени моркови и обидете се детето да ги именува и да каже каква боја имаат. Подадете му едно морковче во рака, нека го помириса и ако сака нека го касне.</p> <p>За да му биде интересно на детето, изрендајте му го морковчето во чинија. Ако имате јаболко или круша исечете од истото две кругчиња и една полукружна лента. Ставете ги одозгора на изренданиот морков и така ќе добиете насмеано дете. Понудете му на детето да ја изеде зеленчуковата салата, притоа објаснувајќи му ако сакаме да сме здрави мора да јадеме многу свежи плодови.</p>